

Службен весник

на Република Македонија

Број 23

31 јануари 2014, петок

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
838. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Словенија	3	843. Одлука за давање согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за јавна работа и јавна услуга за повеќенаменско користење на водните ресурси на реката Бошавац.....	4
839. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник во организацијата на Обединетите нации	3	844. Одлука за давање согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за јавна работа и јавна услуга за искористување на водните ресурси од реката Дошница во долниот слив во атарот на општина Демир Капија, поточно во атарот на село Бунар Чифлик.....	5
840. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој	3	845. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија – Скопје	5
841. Уредба за изменување на Уредбата за утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање, чување и обновување на стокските резерви	4	846. Одлука за отстапување на нафтни деривати од стокските резерви без надомест на Министерство за здравство	5
842. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерство за одбрана	4	847. Одлука за давање на согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	6

	Стр.		Стр.
848. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс КО Кавадарци 1 (вон.) општина Кавадарци.....	7	859. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ЈП „Македонија пат“ - Скопје.....	17
849. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината и начинот на наплатувањето на надоместокот за услугите што ги врши Бирото за метрологија и овластеното правно лице.....	8	860. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет.....	17
850. Одлука за започнување на постапка за доделување на две лиценци за вршење на здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување.....	9	861. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет.....	17
851. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на техногени минерални сировини (троска) на локалитетот “Баш Колиби“ општина Велес .	9	862. Решение за именување заменик на директорот на КПУ Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка.....	17
852. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерството за образование и наука	10	863. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	17
853. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2014 година	10	864. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	18
854. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Театар Комедија-Скопје.....	14	865. Решение за именување на член на Советот на јавни набавки.....	18
855. Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2014 година за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и за Црвениот крст на Република Македонија	14	866. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ - Кичево	18
856. Одлука за дополнување на Одлуката за условите и критериумите за репламирање на средствата од Компензационите фондови од странска помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/12 и 120/2013).....	15	867. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони	18
857. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Православен богословски факултет „Св.Климент Охридски“ Скопје	15	868. Решение за разрешување и определување претставник во Советот на ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје	18
858. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на изменување и дополнување на Урбанистички план вон населени места со намена Г2, Г4, Д2, Е1, Е2 и Е3 КО Дуброво општина Неготино	16	869. Програма за изменување и дополнување на Програмата финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година	18
		870. Правилник за формата и содржината на образецот на дозволата за извоз на ГМО и/или ГМО производи.....	19
		871. Правилник за начинот и постапката за учество на јавноста во издавањето на дозволи за ограничено користење на ГМО, за намерно ослободување на ГМО во животната средина, за пуштање на ГМО на пазар, како и на други информации поврзани со користењето на ГМО.....	23
		872. Колективен договор за дополнување на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи.....	23
		Огласен дел	1-136

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

838.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) донесувам

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

I

Г. Игор Попов се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Словенија, со седиште во Љубљана.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 160
31 јануари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

839.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) донесувам

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

I

Г. Пајо Авировиќ се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Постојан претставник во Организацијата на Обединетите нации, со седиште во Њујорк.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 161
31 јануари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

840.

Врз основа на член 101 став (7) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13 и 106/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 31.1.2014 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1

Во Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.06/2013, 81/2013, 181/2013, 01/2014), во членот 4 во ставот 4 по алинеја 13 се додаваат четири нови алинеи 14, 15, 16 и 17 кои гласат:

- „Саем за мед“ – Кичево
- „Денови на овчеполско јагне“ – Свети Николе
- „Национален саем за рурален туризам“ – Кратово
- „Саем на мед – Битола“

Во ставот 8, точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите „и/или јавни претпријатија регистрирани и за вршење на дејност организирање на саеми и саемски манифестации.“

Во ставот 9, точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите „и/или јавни претпријатија регистрирани и за вршење на дејност организирање на саеми и саемски манифестации.“

Член 2

Во членот 5 во ставот 4 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите „и/или јавни претпријатија регистрирани и за вршење на дејност организирање на саеми и саемски манифестации.“

Член 3

Во членот 6 ставот 12 се брише.

Член 4

Во членот 7 став 2 износот „100.000,00“ се менува со износот „1.200.000,00“.

Во ставот 3 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите „и физички и правни лица кои ја издале книгата/стручни материјали/публикацијата како издавач, автор или група на автори.“

Член 5

Во членот 9 ставот 2 се менува и гласи:
„Максималниот износ на поддршка изнесува 100% од вредноста на трошоците за инвестициони вложувања за воспоставување на научно демонстративни примери, но не повеќе од 1.200.000 денари по демонстративен пример и по корисник.“

Член 6

Во членот 11 став 1 по алинејата 5 се додава нова алинеја 6 која гласи:

„- трошоци за изработка на геодетските елаборати за излагање на недвижности кои што во катастарското излагање останале со незапишани права.“

Во ставот 2 зборовите „алинеја 1 и 3“ се заменуваат со зборовите „алинеја 1, 3,4, 5 и 6“

Член 7

Членот 12 се менува и гласи:

„Средствата за поддршката од член 3, член 5, член 6 став 1 алинеја 1, 2, 3, 4 и 5, член 7, член 9, член 10 и член 11 став 1 алинеја 4 на оваа уредба ќе се реализираат со јавен повик.

Средствата за поддршката од член 4 на оваа уредба ќе се реализираат со договор помеѓу Министерството и организаторот на манифестацијата/саемот.

Средствата за поддршката од член 6 став 1 алинеја 6, член 8 и член 11 став 1 алинеи 1, 3, 5 и 6 на оваа уредба ќе се реализираат од Министерството по пат на јавна набавка.”

Средствата од член 11 став 1 алинеја 2 ќе ги реализира Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по пат на јавна набавка.“

Јавниот повик за реализација на средствата за поддршката од членовите 3, 5, 7, 9, 10 и 11 став 1 алинеја 4 на оваа уредба го објавува Министерството.

Јавниот повик за поддршката од член 6 став 1 алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 го објавува Агенцијата.“

Член 8

Во членот 14 став 1 зборовите „од член 3 став 2 на оваа уредба“ се бришат, а зборовите „членовите 3, 5, 7, 10 и 11“ се заменуваат со зборовите „членовите 3, 5, 7, 9, 10 и 11“.

Во ставот 2 зборовите „членовите 3, 5, 7 и 10“ се заменуваат со зборовите „членовите 3, 5, 7, 9 и 10“.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1031/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

841.

Врз основа на член 8а од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2006, 103/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИ НА СКЛАДИШТАРИТЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1

Во Уредбата за утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање, чување и обновување на стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2010) во членот 2, точка 1, во алинеата 2 износот „17,00“ се заменува со износот „35,00“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.02.2014 година.

Бр. 42-1074/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

842.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 135/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.1.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар - земјиште, сопственост на Република Македонија, кое претставува дел од КП број 743/5, КО Прилеп, со површина од 2404м², евидентирано во Имотен лист број 36656, издаден од Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-212/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

843.

Врз основа на член 17 став 5 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ЈАВНА РАБОТА И ЈАВНА УСЛУГА ЗА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО КОРИСТЕЊЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА РЕКАТА БОШАВИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за јавна работа и јавна услуга за повеќенаменско користење на водните ресурси на реката Бошавица, донесена од Одборот на водокописници на Водостопанство „Тиквеш“ – Кавадарци бр. 02-20/3 на 10.01.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-500/2
31 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

844.

Врз основа на член 17 став 5 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ЈАВНА РАБОТА И ЈАВНА УСЛУГА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ ОД РЕКАТА ДОШНИЦА ВО ДОЛНИОТ СЛИВ ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА, ПОТОЧНО ВО АТАРОТ НА СЕЛО БУНАР ЧИФЛИК

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за јавна работа и јавна услуга за искористување на водните ресурси од реката Дошница во долниот слив во атарот на општина Демир Капија, поточно во атарот на село Бунар Чифлик, донесена од Одборот на водокорисници на Водостопанство „Тиквеш“ – Кавадарци бр. 02-20/4 на 10.01.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-500/3
31 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

845.

Врз основа на член 54 - а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Шифра	Вид на материјал	Колитина
33.01	Видео гастроскоп	1
33.02	Видео тум гастроскоп	1
33.03	Видео гастроскоп	2
33.04	Ултразвучен гастроскоп	1
33.05	Ултразвучен гастроскоп	1
33.06	Видео колоноскоп	1
33.07	Видео тум колоноскоп	1
33.08	Видео колоноскоп	2
33.09	Видео дуоденоскоп	4
33.10	Видео цеттар	2
33.11	Видео цеттар	2
33.12	Ладен извор на светло	2
33.13	Ладен извор на светло	2
33.14	Сушеници пумпи	4
33.15	Видео монитор	2
33.16	Видео монитор	2
33.17	Електрохируршки единици за ендоскопски процедури	2
33.18	Пумпа за аспирање	1
33.19	Колитина за опрема	4

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија – Скопје, без надомест.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-660/2
30 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

846.

Врз основа на членот 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.1.2014 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**

Член 1

Со оваа одлука се отпапуваат 2.000 литри екстра лесно масло за греење ЕЛ-1, без надомест од стоконите резерви на Министерство за здравство за потребите на Државниот санитарен и здравствен инспекторат - Подрочно одделение Битола.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-724/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

847.

Врз основа на член 38 ставовите 3 и 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЛЕСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Трговското друштво за производство на земјоделски производи ЕКО ОАЗА – САМАНДОВ ДОО с.Таринци – Карбинци на земјоделско земјиште со вкупна површина под оранжерии од 60134м² во КО Нов Дојран – вон г.р. запишано во Имотен лист бр.747 на дел од КПбр.205/2, м.в.Асанли, катастарска култура нива под оранжерии, катастарска класа 1, со површина од 14981м², дел од КПбр.205/2, м.в.Асанли, катастарска култура нива под оранжерии, катастарска класа 1, со површина од 15086м², дел од КПбр.205/2, м.в.Асанли, катастарска култура нива под оранжерии, катастарска класа 1, со површина од 15086м² и дел од КПбр.205/2, м.в. Асанли, катастарска култура нива под оранжерии, катастарска класа 1, со површина од 14981м².

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 на оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 се склучува во времетраење од една година од денот на потпишувањето на договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-896/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседател
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

848.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија”, бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС КО КАВАДАРЦИ 1 (ВОН.) ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс КО Кавадарци 1 (вон.), општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 21947м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3516/1	Кавадарци 1 (вон.)	Крстот	интензивно лозје	1
дел 3516/2	Кавадарци 1 (вон.)	Крстот	интензивно лозје	1
3529/1	Кавадарци 1 (вон.)	Крстот	интензивно лозје	1
3529/2	Кавадарци 1 (вон.)	Крстот	интензивно лозје	1
3529/3	Кавадарци 1 (вон.)	Крстот	интензивно лозје	1
3529/4	Кавадарци 1 (вон.)	Крстот	интензивно лозје	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				22583м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-901/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

849.

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за метрологијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2002, 84/2007, 120/2009, 136/2011, 6/2012 и 164/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.01.2014 година, лонесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА
НАПЛАТУВАЊЕТО НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ БИРОТО ЗА
МЕТРОЛОГИЈА И ОВЛАСТЕНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ****Член 1**

Во Одлуката за висината и начинот на наплатувањето на надоместокот за услугите што ги врши Бирото за метрологија и овластеното правно лице („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2004, 64/2008 и 121/2010) во членот 5 став 1 зборовите „што ги исполнуваат определените услови“ и зборовите „во нивните простории“ се бришат.

Ставот 2 се брише.

Член 2

Членот 6 се менува и гласи:

“Во случај кога верификацијата на мерила се врши кај правни лица кои се акредитирани за соодветната област согласно стандардот EN ISO/IEC 17020 или стандардот EN ISO/IEC 17025, надоместокот за верификација на мерилата што ги врши Бирото за метрологија се намалува за 50% од висината на надоместокот утврден согласно со член 3 став 1 на оваа одлука.“

Член 3

Членот 7 се менува и гласи:

“Во случај кога верификацијата на мерила се врши кај правни лица кои не се акредитирани за соодветната област согласно стандардот EN ISO/IEC 17020 или стандардот EN ISO/IEC 17025, надоместокот за верификација на мерилата што ги врши Бирото за метрологија се утврдува во согласност со член 3 став 1 на оваа одлука.“

Член 4

Членот 8 се брише.

Член 5

Во член 11 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите “-Биро за метрологија“.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-937/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседател
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

850.

Врз основа на 30 став 2 од Закон за земање и пресадување на делови на човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/2011, 136/2011, 91/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 31.1.2014 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДВЕ ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ОРГАНИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ

Член 1

Заради обезбедување на квалитетни здравствени услуги за населението во Република Македонија од областа на трансплантацијата, потребно е да се спроведе постапка за доделување на две лиценци за вршење на здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување - бубрези од живи донатори, со оглед дека оваа дејност се врши само од здравствени установи кои вршат здравствена дејност во мрежата на здравствени установи и кои имаат лиценца за вршење на дејноста.

Член 2

Цели кои треба да се остварат со доделувањето на концесијата се:

- обезбедување на соодветен вид и обем на здравствени услуги во зависност од потребите на населението од здравствени услуги,
- обезбедување на здравствени капацитети за вршење на здравствени услуги и
- обезбедување на континуирана и квалитетна здравствена заштита.

Член 3

Предметот на лиценците е вршење на здравствена дејност од областа на трансплантацијата за население во Република Македонија - земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување- бубрези од живи донатори за период од пет години.

Вршењето на постапките за земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување - бубрези од живи донатори ќе се одвива согласно Програмата за трансплантација во Република Македонија, по цени утврдени согласно цените по дијагностички сродни групи на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Со секоја лиценца ќе се опфатат постапките за земање и пресадување на бубрези од живи донатори согласно планираното во Програмата од став 2 на овој член.

Здравствените установи на кои ќе им се доделат лиценците ќе имаат можност на секои три планирани и извршени постапки согласно Програмата од став 2 на овој член да извршат едно земање и пресадување на бубрег кое ќе се наплаќа од пациентот на кој му се врши пресадувањето.

Член 4

Лиценцата ќе се додели на најповолниот понудувач кој ќе понуди највисок месечен износ за надомест на лиценцата и под условите утврдени со тендерската документација.

Член 5

Постапката за доделување на лиценцата ќе се спроведе со отворен повик согласно Законот за здравствена заштита.

Постапката за доделување на лиценца ќе се спроведе во рок од 120 дена од денот на објавувањето на јавниот повик.

Член 6

Висината на најнискиот износ за надомест за лиценцата ќе се пресметува врз основа на Правилникот за најнискиот износ за надоместок за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи и за најнискиот износ на закупнина за закуп на простор и опрема на јавна здравствена установа.

Член 7

По извршениот избор со најповолниот понудувач на кој ќе му се додели лиценцата за вршење на здравствената дејност ќе биде склучен Договор за лиценца согласно условите од јавниот повик и истиот е должен средствата за надоместот за лиценца да ги уплаќа месечно, во денари на соодветна уплатна сметка на Министерството за здравство, во рамки на трезорската сметка, најдоцна до 15 -ти во месецот за претходниот месец.

Член 8

Најповолниот понудувач на кој ќе му се додели лиценцата ќе склучи Договор за лиценца, врз основа на кој ќе склучи и Договор со Фондот за здравственото осигурување на Македонија сметано од 1 јуни 2014 година.

Член 9

Лиценцата за вршење на здравствената дејност согласно оваа одлука ќе се додели за период од пет години, при што рокот отпочнува да тече од датумот на потпишување на Договорот за лиценца.

Член 10

Постапката за доделување на лиценца ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапка за доделување на лиценца формирана од министерот за здравство.

Комисијата од ставот 1 на овој член ќе ја подготви тендерската документација во рок од 60 дена од нејзиното формирање и по одобрување на тендерската документација од министерот за здравство ќе објави јавен повик за доставување на понуди.

Член 11

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 1.500,00 денари.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1054/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Претседателот на Владата
на Република Македонија
м-р **Никола Груевски**, с.р.

851.

Врз основа на член 41 став (10) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ТЕХНОГЕНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (ТРОСКА) НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БАШ КОЛИБИ” ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Концесијата за експлоатација на техногени минерални сировини (троска) на локалитетот “Баш Колиби” општина Велес се доделува во функција на експлоатација на минералните сировини и рекултивација на просторот на локалитетот “Баш Колиби” општина Велес.

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација на техногени минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, единствен начин за продолжување на дејноста е да се доделат под концесија техногените минерални сировини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за експлоатација на техногени минерални сировини (троска) на локалитетот "Баш Колиби" општина Велес, е создавање на услови за рамномерно искористување на техногените минерални сировини и создавање услови за нивна експлоатација и рекултивација на просторот.

Член 3

Предмет на концесијата е експлоатација на:
- техногени минерални сировини (троска) на локалитетот "Баш Колиби" општина Велес.

Концесијата за експлоатација на техногени минерални сировини (троска) на локалитетот "Баш Колиби" општина Велес, ќе се додели на понудувачите кои ќе ги исполнат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за експлоатација на техногените минерални сировини (троска) на локалитетот "Баш Колиби" општина Велес ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата за експлоатација, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот во рок од 30 дена од денот на формирањето на Комисијата. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесијата за експлоатација на техногените минерални сировини (троска) на локалитетот "Баш Колиби" општина Велес, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-1055/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

852.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ- ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за образование и наука му се дава право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое се наоѓа на КП 8777 за КО Охрид 2 со површина од 22 м2 земјиште под зграда, како и земјиште на дел од КП8515/4 за КО Охрид 2 заведени во Имотен лист бр. 6667 во новоформирана КП8515/9 за КО Охрид 2 во површина од 106 м2, согласно Геодетскиот елаборат за нумерички податоци бр.1125/9 од 22.11.2012 година изработен од Агенцијата за катастар на недвижности, заради формирање градежна парцела 13.1.1 согласно Детален урбанистички план, наменета за изградба на објекти за потребите на високото образование.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 од оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Правото на трајно користење на градежното земјиштето од член 1 од оваа одлука не смее да се пренесува.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-1103/2
31 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

853.

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој ("Службен весник на Република Македонија" бр.63/2007), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРА- ЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ВО 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за 2014 година во вкупен износ од 42.095.533,00 денари, обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2014 година, во раздел 19101 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 6.085.433,00 денари и во раздел 280.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 36.010.100,00 денари, наведени во листата на проекти за развој на планските региони за 2014 година која е дадена во Прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени, центрите за развој на планските региони, потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-1129/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

**Листа за финансирање на проекти за развој на планските региони во
2014 година.**

Скопски плански регион			
Ред. бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Реконструкција на локален пат до с. Свиларе од спојот со локален пат кај Стопански Двор (Општина Горче Петров) до границата со Општина Сарај	Центар за развој на скопскиот плански регион	2,000,000
2	Изработка на проектна документација за реконструкција на „локален пат Александар Урдаревски - рудници Бањани, К О Ц К А“	Центар за развој на скопскиот плански регион	360,000
3	Изработка на Студија за ревалоризација на природните вредности на споменикот на природата Катлановска Предел	Центар за развој на скопскиот плански регион	670,878
	Вкупно средства		3,030,878
Југоисточен плански регион			
Ред. бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Зголемување на безбедноста на сообраќајот на магистралниот пат М-6 (населено место с. Босилово - с. Турново) преку изградбата на тротоари и регулирање и прифаќање на површинските атмосферски води - општина Босилово	Центар за развој на југоисточниот плански регион	3,000,000
2	Подобрување на патната мрежа до с. Доброшинци/ регионална депонија во ЈИР/ брана "Турија"/ с. Нивичино	Центар за развој на југоисточниот плански регион	1,072,604
3	Изработка и техничка документација за изградба на локален пат с. Боријево-с. Колешино во должина од 6,3 км	Центар за развој на југоисточниот плански регион	400,000
4	Изготвување на техничка документација за поставување на 10 система на фотоволтаични модули во 10 општински училишта	Центар за развој на југоисточниот плански регион	200,000
	Вкупно средства		4,672,604
Источен плански регион			
Ред. бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Промоција на богатството на „разликите„ и зачувување на културно историското наследство во функција на регионалниот развој	Центар за развој на источниот плански регион	3,000,000
2	Продолжување на изградба на колектор за отпадни води за град Делчево од десна страна на р.Брегалница од Делчево - сервисна зона Долни бавчи-II Фаза	Центар за развој на источниот плански регион	1,756,795
	Вкупно средства		4,756,795

Пелагониски плански регион			
Ред. бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изградба на паркинг на сточен пазар во Кривогаштани 2 - фаза	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	3,075,000
2	Изведба на електрична инсталација за осветлување на сообраќајната клучка „Макази„ на регионалниот пат А - 3 на делницата Битола - Ресен	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	1,934,368
	Вкупно средства		5,009,368
Полошки плански регион			
Ред. бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изработка на техничка документација за регионална водоводна мрежа во Полошкиот регион	Центар за развој на полошкиот плански регион	5,556,610
	Вкупно средства		5,556,610
Југозападен плански регион			
Ред. бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Урбанистички планови за вон-населените места и села за урбаните и руралните општини од регионот	Центар за развој на југозападниот плански регион	2,100,000
2	Студија за планирање и означување на пешачки и велосипедски патеки во ЈЗПР	Центар за развој на југозападниот плански регион	1,200,000
3	Студија и основен проект за одлагање градежен шут и негов третман во ЈЗПР	Центар за развој на југозападниот плански регион	1,270,001
4	Поставување парковни корпи во урбани средини во Југозападниот плански регион	Центар за развој на југозападниот плански регион	1,028,705
	Вкупно средства		5,598,706
Вардарски плански регион			
Ред. бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Поддршка на ЕЛС во изработка на Стратегија за локален економски развој за општините од Вардарски плански регион	Центар за развој на вардарскиот плански регион	2,150,000

2	Изработка на техничка документација за нови индустриски зони во општините од Вардарски плански регион	Центар за развој на вардарскиот плански регион	1,549,990
3	Изработка на техничка документација за атмосферска канализација за општините од Вардарски плански регион	Центар за развој на вардарскиот плански регион	1,210,000
4	Реконструкција на училишните објекти во општини од Вардарски плански регион со мерки и активности за енергетска ефикасност	Центар за развој на вардарскиот плански регион	1,278,053
Вкупно средства			6,188,043
Североисточен плански регион			
Ред. бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Создавање на предуслови за рурален развој развој на туризмот и мобилност во регионот преку реконструкција на патната инфраструктура во с. Конопница	Центар за развој на североисточниот плански регион	1,262,646
2	Адаптација на простор од Мултимедијален Регионален Центар во Кратово - втора фаза	Центар за развој на североисточниот плански регион	1,287,535
3	Бислимска Клисура, потенцијал за развој на алтернативниот туризам во Североисточниот плански регион	Центар за развој на североисточниот плански регион	1,261,039
4	Изградба на фекална канализација с. Матејче - Општина Липково	Центар за развој на североисточниот плански регион	1,256,563
5	Практичен пример за искористување на биомасата како обновлив извор на енергија во Североисточниот плански регион	Центар за развој на североисточниот плански регион	1,231,080
6	Зголемување на сознанијата за искористување на ОИЕ во СИПР и изготвување на техно-еко. анализа за реализација на пилот проекти со хибридни сончеви системи	Центар за развој на североисточниот плански регион	983,664
Вкупно средства			7,282,527

Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на планските региони - 42,095,533 денари

854.

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13 и 188/13) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ТЕАТАР КОМЕДИЈА- СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Националната установа Театар Комедија од Скопје и се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари, намена на зграда и друг објект ВЗ-2, лоцирани на бул. Климент Охридски бб, Катастарска Парцела број 11926/2, КО Центар 1, запишани во Имотен лист број 55530, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- зграда број 1, влез 1, кат приземје, со површина од 862 м²;
- зграда број 1, влез 1, кат приземје, со површина од 26 м²;
- зграда број 1, влез 1, кат 01, со површина од 138 м²;
- зграда број 1, влез 1, кат 01, со површина од 26 м²;
- зграда број 1, влез 1, кат подрум, со површина од 23 м²;
- зграда број 1, влез 2, кат приземје, со површина од 223 м²;
- зграда број 1, влез 2, кат приземје, со површина од 9 м²;
- зграда број 1, влез 2, кат 01, со површина од 211 м²;
- зграда број 1, влез 2, кат 01, со површина од 9 м²;
- зграда број 1, влез 2, кат подрум, со површина од 439 м²;
- зграда број 1, влез 2, кат подрум, со површина од 28 м²;
- зграда број 2, влез 1, кат приземје, со површина од 222 м² и
- зграда број 3, влез 1, кат приземје, со површина од 245 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1133/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

855.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“, бр. 24/2011, 51/2011, 148/2011, 74/2012 и 171/2012) и член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 180/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ВО 2014 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУЖЕНИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО И ЗА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се распоредуваат средства во износ од 65.250.000 денари од приходите од игри на среќа и забавни игри за 2014 година.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се распоредуваат:

1. За финансирање на годишните програми на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација во износ од 50.000.000 денари, согласно Законот за инвалидски организации и 4.166.666 денари за пренесени обврски за програмски активности од 2013 година.

- За активности на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во Република Македонија предвидено со стандардни правила за изедначување на можностите за хендикепирани лица, формирано согласно Резолуцијата 48/49 на ООН во износ од 1.000.000 денари и 83.334 денари за пренесени обврски за програмски активности од 2013 година.

2. За финансирање на годишните програми на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија за изградба на инклузивно игралиште за лица со попреченост во износ од 900.000 денари.

3. За финансирање на годишните програми на Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија за обуки за толкувачи на знаковен јазик во износ од 500.000 денари.

4. За финансирање на годишните програми на Националниот сојуз на слепи на Република Македонија за набавка на тифлотехнички помагала во износ од 600.000 денари.

5. За финансирање на Годишната програма на Црвен крст на Република Македонија во износ од 6.000.000 денари и 500.000 денари за пренесени обврски за програмски активности од 2013 година.

6. За финансирање на програмските активности на здруженија за борба против семејното насилство на јавна кампања за семејно насилство согласно Правилникот за начинот и постапката за доделување на средства на здруженија на граѓани за вршење на одредени работи од областа на социјалната заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр.24/05 и 38/07) во износ од 1.000.000 денари и 500.000 денари за пренесени обврски за програмските активности од 2013 година.

Член 3

Оваа одлука ќе ја спроведе Министерството за труд и социјална политика, согласно месечен план за исплата на овие средства.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1160/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

856.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија", бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), а во врска со член 10 и член 11 од Законот за Македонска банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република Македонија" бр. 105/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.1.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РЕПЛАСИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ ОД СТРАНСКА ПОМОШ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" БР. 76/12 И 120/2013)

Член 1

Во Одлуката за условите и критериумите за репламирање на средствата од Компензационите фондови од странска помош („Службен весник на Република Македонија" бр. 76/12 и 120/2013) во член 1 се додава нов став 4 кој гласи:

„Дополнително прибраните средства од сметките од став 1 на овој член ќе се пренесуваат на посебните наменски денарски сметки на банката во Народна банка на Република Македонија врз основа на склучени договори согласно став 2 и став 3 на овој член."

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-1305/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

857.

Врз основа на член 9 - а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија", број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 20.000 литри масло за горење-екстра лесно 1 (ЕЛ-1) на Православен богословски факултет „Св.Климент Охридски" Скопје, кој што е прудружна членка на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј" Скопје.

Нафтениите деривати од став 1 на овој член се отстапуваат за загревање на просториите на Православниот богословски факултет „Св.Климент Охридски" Скопје.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Православниот богословски факултет „Св.Климент Охридски" Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-1313/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

858.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ВОН НАСЕЛЕНИ МЕСТА СО НАМЕНА Г2, Г4, Д2, Е1, Е2 И Е3 КО ДУБРОВО ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на изменување и дополнување на Урбанистички план вон населени места со намена Г2, Г4, Д2, Е1, Е2 и Е3 КО Дуброво, општина Неготино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 735037м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
244/1	Дуброво	Дубровско	нива	5
245/1	Дуброво	Дубровско	нива	5
246	Дуброво	Дубровско	нива	5
247	Дуброво	Дубровско	нива	5
248	Дуброво	Дубровско	нива	5
249/1	Дуброво	Дубровско	нива	4
250/19	Дуброво	Дубровско	нива	5
250/20	Дуброво	Дубровско	нива	5
258	Дуброво	Островот	нива	5
259/2	Дуброво	Островот	нива	5
1021дел	Дуброво	Дуброво	нива	1
249/2	Дуброво	Дубровско	лозје	3
250/35	Дуброво	Дубровско	нива	5
250/36	Дуброво	Дубровско	нива	5
256/1дел	Дуброво	Островот	нива	5
259/1	Дуброво	Островот	нива	5
263/1дел	Дуброво	Островот	нива	5
1043дел	Дуброво	Дубровско	нива	4
242	Дуброво	Дубровска	нива	5
244/2	Дуброво	Дубровско	нива	5
250/1дел	Дуброво	Дубровско	пасиште	5
255дел	Дуброво	Островот	нива	6
250/9дел	Дуброво	Дубровско	лозје	3
250/11дел	Дуброво	Дубровско	овоштарник	3
250/12дел	Дуброво	Дубровско	лозје	2
250/14дел	Дуброво	Дубровско	лозје	2
250/15дел	Дуброво	Дубровско	лозје	2
250/19дел	Дуброво	Дубровско	нива	5
256/2	Дуброво	Островот	лозје	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2240700м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6976/1-13
31 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

859.

Врз основа на член 9 - а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈП „МАКЕДОНИЈА
ПАТ“-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на ЈП „Македонија пат“-Скопје и тоа:

-500.000 литри Еуродизел БС и 200.000 литри екстра лесно масло ЕЛ-1.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на ЈП „Македонија пат“-Скопје за реализација на Годишната програма на ЈП „Македонија пат“-Скопје.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на ЈП „Македонија пат“-Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9586/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

860.

Врз основа на член 16 став 9 и став 14 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011 и 147/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ
СОВЕТ

1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот совет од областа на образованието, науката и културата за период од три месеци се избира Басри Исаки.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-878/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

861.

Врз основа на член 16 став 9 и став 14 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011 и 147/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ
СОВЕТ

1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот совет од областа на управата за период од три месеци се избира Фитим Лога.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-879/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

862.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010 и 170/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА
КПУ ЗАТВОР КУМАНОВО СО ОТВОРЕНО
ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА

1. За заменик на директорот на КПУ Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка се именува Мевљан Цемаили.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-880/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

863.

Врз основа на член 20 став 1 и 2 од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 јануари 2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија се именуваат:

а) за претседател:

- Ивана Николиќ.

б) за членови:

- Марија Влашчева;

- Братислав Димитров;

- Дејан Димески.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-967/1
28 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

864.

Врз основа на член 20 став 1 и 2 од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 јануари 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија се именува Драган Лазаров.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-967/2 31 јануари 2014 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

865.

Врз основа на член 14 став 6 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011, 185/2011, 15/2013 и 148/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јануари 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА
ЈАВНИ НАБАВКИ

1. За член на Советот за јавни набавки се именува Суад Зејнуловиќ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-1120/1 30 јануари 2014 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

866.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 јануари 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“-
КИЧЕВО

1. Ацо Костадиновски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ - Кичево, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ - Кичево се именува Весна Трајковска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-1319/1 31 јануари 2014 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

867.

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010 и 127/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 јануари 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1. Димитар Димовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за време од четири години се именува:

- Благоја Горгиевски, од Министерство за транспорт и врски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-1320/1 31 јануари 2014 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

868.

Врз основа на член 30 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013 и 147/2013) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 јануари 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТ-
СТАВНИК ВО СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“
СКОПЈЕ

1. Д-р Виолета Николоска се разрешува од должноста претставник во Советот на ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје.

2. За претставник во Советот на ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје се определува проф. д-р Јованка Денкова, декан на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-1321/1 31 јануари 2014 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

869.

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/2013), и член 7 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/201, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ- РАМАТА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУ- РАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2014) во дел II став 1 износот „1.920.600.000“ се заменува со износот „1.944.600.000“.

Во табелата, износот по мерката со код 323 „90.000.000“ се заменува со износот „114.000.000“.

Во став 2, алинеја 1 износот „71.500.000“ се заменува со износот „71.000.000“.

По алинеја 2 се додава нова алинеја која гласи:

„500.000 денари се наменети за исплата по основ на правосилни судски пресуди кон Агенцијата за предмети по мерките од годишните програми за финансиска поддршка на руралниот развој.“

II

Во Дел III во табелата во пот-точка 1.4. износот „48.019.740“ се заменува со износот „24.019.740“.

Во „ВКУПНО“ износот „124.519.740“ се заменува со износот „100.519.740“.

III

Делот IX се менува и гласи:

„Средствата од табелата од дел II мерка 123 „Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи“ од оваа програма се наменети за спроведување на започнати постапки и подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерката 1.6. „Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 и мерката 123 „Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година, како и за подмирување на не надмирени обврски од реализација на мерката 1.2.1 „Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година.“

IV

Во дел XVI ставот 2 се менува и гласи:

„Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од 331.151.991 денари се наменети за спроведување на започнати постапки и подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерката 3.1. Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година и мерката 321 „Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година.“

V

Во дел XVIII, став 1 по алинеја 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:

- „инвестиции за изградба или реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости во рурални средини вклучително и нивно уредување и воведување на комплементарни содржини – пешачки, велосипедски и останати спортски патеки и шеталишта.“

По ставот 6 се додава нов став 7 кој гласи:

„Средствата од став 1 на овој дел во износ од 24.000.000 денари ги спроведува Министерството за транспорт и врски за инвестиции од став 1 алинеја 4 по пат на јавна набавка.“

VI

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1328/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

870.

Врз основа на член 52 став (7) од Законот за генетски модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08 и 163/13), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ИЗВОЗ НА ГМО И/ИЛИ ГМО ПРОИЗВОДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на дозволата за извоз на ГМО и/или ГМО производи.

Член 2

(1) Дозволата за извоз на ГМО и/или ГМО производи се издава на образец во А4 формат во бела боја.

(2) Образецот на дозволата од став (1) на овој член ги содржи следните податоци:

- Податоци за носителот на дозволата;
- Податоци за увозник во друга држава;
- Опис на ГМО и/или ГМО производот;
- Податоци за извозот: дата (доколку е позната), намената на употребата на ГМО и/или ГМО производ, количеството и/или волуменот на ГМО и/или на ГМО производот, потекло на ГМО и/или на ГМО производот;
- Претходен или постоен извештај за процена на ризик;
- Карактеристики на дониралиот организам или организми поврзани со биосигурноста;
- Предложени методи, мерки и начини за безбедно пакување, ракување, транспорт и употреба, вклучувајќи и етикетање, придружна документација, диспозиција и контингентски постапки;
- Законски одредби поврзани со употребата и режимот на увоз/извоз/транзит на ГМО и/или ГМО производ во земјата увозник и
- Остварена преписка или комуникација со увозникот или со органот на државата увозник надлежен за издавање на согласности за увоз на ГМО и/или на ГМО производ.

(3) Формата и содржината на образецот на дозволата од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-539/1
15 јануари 2014 година
Скопје

Министерство за животна
средина и просторно планирање
Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Прилог

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Министерството за животна средина и просторно планирање, постапувајќи по нотификацијата за извоз на ГМО и/или ГМО производ, поднесена од _____, на ден _____ година издаде

ДОЗВОЛА

За извоз на ГМО и/или ГМО производ

- Носител на дозволата:
- Седиште и адреса:
- Назив и вид на дејноста која се врши врз основа на дозволата:
- Датум на издавање на дозволата:
- Важност на дозволата до:
- Даночен број на носителот на дозволата:

Министер,

М.П. _____

(име и презиме)

Увозник во друга држава: Име: Телефонски број: Седиште: Податоци за контакт за лицето за кое е наменето ГМО и/или ГМО производ:
Опис на ГМО и/или ГМО производот Карактеристики: Користени техники на модификација: (ГМО жив организам) Име и идентитет: Опис на родителскиот организам: Опис на приемниот организам:
Планирана дата на извоз (доколку е позната):
Намената на употребата на ГМО и/или ГМО производот:
Количеството и/или волуменот на ГМО и/или на ГМО производот:
Потекло на ГМО и/или на ГМО производот:

Претходен или постоен извештај за процена на ризик:
Карактеристики на донираниот организам или организми поврзани со биосигурноста: Таксономски статус: Име и идентитет: Точка на собирање или аквизиција:
Предложени методи, мерки и начини за безбедно пакување, ракување, транспорт и употреба, вклучувајќи и етикетање, придружна документација, диспозиција и контингентски постапки:
Законски одредби поврзани со употребата и режимот на увоз/извоз/транзит на ГМО и/или ГМО производ во земјата увозник:
Остварена преписка или комуникација со увозникот или со органот на државата увозник надлежен за издавање на согласности за увоз на ГМО и/или на ГМО производ:

871.

Врз основа на член 12 став (6) од Законот за генетски модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08 и 163/13), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УЧЕСТВО НА
ЈАВНОСТА ВО ИЗДАВАЊЕТО НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА
ОГРАНИЧЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ГМО, ЗА НАМЕР-
НО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ГМО ВО ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА, ЗА ПУШТАЊЕ НА ГМО НА ПАЗАР, КА-
КО И НА ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО
КОРИСТЕЊЕТО НА ГМО

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за учество на јавноста во издавањето на дозволи за ограничено користење на ГМО, за намерно ослободување на ГМО во животната средина, за пуштање на ГМО на пазар, како и на други информации поврзани со користењето на ГМО.

Член 2

За учество во постапката за добивање на дозволи за ограничено користење на ГМО, за намерно ослободување на ГМО во животната средина и за пуштање на ГМО на пазар, јавноста се информира преку објава на комплетната нотификација на веб страната на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст: органот) која содржи податоци за:

- име на органот/ите кој/и ја издаваат дозволата;
- подносителот на барањето;
- краток опис на барањето;
- податоци каде може да се изврши увид во податоците за нотификацијата;
- податоци каде може јавноста да го достави своето мислење;
- рокот до кој може да се достави мислење и
- лице задолжено за контакт.

Член 3

(1) За учество во постапката за добивање на дозвола се доставуваат забелешки во писмена или електронска форма во рокот предвиден во член 12 став (3) од Законот за генетски модифицирани организми.

(2) На барање на најмалку еден субјект од засегнатата јавност, се организира јавна расправа во рок од десет дена од денот на истекот на рокот предвиден во став (1) од овој член.

(3) За одржување на јавната расправа, јавноста се информира преку објавување на податоците за местото и времето на одржувањето на јавната расправа на веб страната на органот најмалку пет дена пред одржувањето на истата.

(4) За одржаната јавна расправа се води записник како и список на сите присутни учесници на расправата.

Член 4

(1) По истекот на рокот за доставување на забелешките од член 3 на овој правилник како и по одржувањето на јавната расправа доколку истата била одржана, се подготвува извештај од консултации со јавноста.

(2) Во извештајот од став (1) од овој член, се наведува кои од мислењата доставени во текот на консултациите се прифатени, а кои се одбиени при што се наведуваат и причините за нивното одбивање.

(3) Извештајот од став (2) од овој член се објавува на веб страната на органот.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07- 540/1
15 јануари 2014 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Абдилаким Адеми, с.р

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

872.

Врз основа на член 203 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/22, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13 и 170/13) и согласно член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/08 и 85/09), Министерството за внатрешни работи и Македонскиот полициски синдикат склучуваат

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

Член 1

Во Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.126/10 и 10/14), во член 99 став 1 во точката 9 точката на крајот на реченицата се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 10 која гласи:

„10. Сектор за откривање и демонтирање на експлозивни средства и направи во Оддел за антитероризам и деминирање во
Управата 45%.“

Член 2

Овој колективен договор се регистрира во министерството надлежно за работите во областа на трудот, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 3

Овој колективен договор влегува во сила со денот на склучувањето, а ќе се применува од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.12.1-8460/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Министерство за
внатрешни работи
Министер,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

Бр. 0402-065
31 јануари 2014 година
Скопје

Македонски полициски
синдикат
Претседател,
Тихомир Климоски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014023